



## НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/06), член 40 став 3 и член 14 став 3 и став 9 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16) и врз основа на точка 9 од Одлуката за начинот и постапката на известување за трансакции со нерезиденти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/14), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

### У П А Т С Т В О

#### **за изменување на Упатството за начинот на известување за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувања од странство**

1. Во Упатството за начинот на известување за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувања од странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/14) во точка 7, став 1, дел I.4 (Податоци за инвеститорот за кој се известува), алинеја 3, зборовите: „Прилог-шифарникот на сектори на инвеститори (согласно со Одлуката за национална класификација на институционалните сектори) е составен дел на ова упатство - 2. Шифри на сектори на инвеститори.“, се заменуваат со зборовите: „Прилог-шифарникот на секторите на инвеститорите е составен дел на Упатството - 2. Шифри на секторите на инвеститорите.“.

Во алинеја 6, зборовите: „Прилог-шифарникот на сектори на инвеститори (согласно со Одлуката за национална класификација на институционалните сектори) е составен дел на Упатството - 2. Шифри на сектори на инвеститори.“, се заменуваат со зборовите: „Прилог-шифарникот на секторите на инвеститорите е составен дел на Упатството - 2. Шифри на секторите на инвеститорите.“.

2. Во Прилог-шифарниците, прилогот: „1. Сектор на претпријатието во кое се инвестира“ се заменува со нов прилог: „1. Сектор на претпријатието во кое се инвестира“, којшто е составен дел на ова упатство.

3. Во Прилог-шифарниците, прилогот: „2 Сектор на инвеститорот“ се заменува со нов прилог: „2 Сектор на инвеститорот“, којшто е составен дел на ова упатство.

4. Ова упатство влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2017 година.

У бр. 31770  
26 октомври 2016 година  
Скопје

Гувернер  
Димитар Богоев

1. Сектор на претпријатието во кое се инвестира

<b>Шифра</b>	<b>Назив на сектор и потсектор</b>
1	Вкупна економија
11	Нефинансиски друштва
11001	Јавни нефинансиски друштва
11002	Домашни приватни нефинансиски друштва
11003	Нефинансиски друштва контролирани од странство
12	Финансиски друштва
121	Централна банка
122	Друштва кои прибираат депозити освен централна банка
12201	Јавни друштва кои прибираат депозити освен централна банка
12202	Домашни приватни друштва кои прибираат депозити освен централна банка
12203	Друштва кои прибираат депозити освен централна банка контролирани од странство
123	Фондови на пазарот на пари
12301	Јавни фондови на пазарот на пари
12302	Домашни приватни фондови на пазарот на пари
12303	Фондови на пазарот на пари контролирани од странство
124	Инвестициски фондови на непаричниот пазар
12401	Јавни инвестициски фондови на непаричниот пазар
12402	Домашни приватни инвестициски фондови на непаричниот пазар
12403	Инвестициски фондови на непаричниот пазар контролирани од странство
125	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови
12501	Други јавни финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови
12502	Други домашни приватни финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови
12503	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови контролирани од странство
126	Помошни финансиски институции
12601	Јавни помошни финансиски институции
12602	Домашни приватни помошни финансиски институции
12603	Помошни финансиски институции контролирани од странство
127	Затворени финансиски институции и позајмувачи на пари
12701	Јавни затворени финансиски институции и позајмувачи на пари
12702	Домашни приватни затворени финансиски институции и позајмувачи на пари
12703	Затворени финансиски институции и позајмувачи на пари контролирани од странство
128	Осигурителни друштва
12801	Јавни осигурителни друштва
12802	Домашни приватни осигурителни друштва
12803	Осигурителни друштва контролирани од странство
129	Пензиски фондови
12901	Јавни пензиски фондови
12902	Домашни приватни пензиски фондови
12903	Пензиски фондови контролирани од странство
13	Држава
1311	Централна влада
1313	Локална самоуправа
1314	Фондови за социјално осигурување
14	Домаќинства
141	Работодавачи и работници за своја сметка
143	Вработени
144	Приматели на доход од сопственост и доход од трансфери
15	Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата

## 2. Сектор на инвеститорот

<b>Шифра</b>	<b>Назив на сектор и потсектор</b>
3	Сектор нерезиденти
31	Нефинансиски друштва
31001	Јавни нефинансиски друштва
31002	Приватни нефинансиски друштва
32	Финансиски друштва
321	Централна банка
322	Друштва кои прибираат депозити освен централна банка
32201	Јавни друштва кои прибираат депозити освен централна банка
32202	Приватни друштва кои прибираат депозити освен централна банка
323	Фондови на пазарот на пари
32301	Јавни фондови на пазарот на пари
32302	Приватни фондови на пазарот на пари
324	Инвестицијски фондови на непаричниот пазар
32401	Јавни инвестицијски фондови на непаричниот пазар
32402	Приватни инвестицијски фондови на непаричниот пазар
325	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови
32501	Други јавни финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови
32502	Други приватни финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови
326	Помошни финансиски институции
32601	Јавни помошни финансиски институции
32602	Приватни помошни финансиски институции
327	Затворени финансиски институции и позајмувачи на пари
32701	Јавни затворени финансиски институции и позајмувачи на пари
32702	Приватни затворени финансиски институции и позајмувачи на пари
328	Осигурителни друштва
32801	Јавни осигурителни друштва
32802	Приватни осигурителни друштва
329	Пензиски фондови
32901	Јавни пензиски фондови
32902	Приватни пензиски фондови
33	Држава
3311	Централна влада
3313	Локална самоуправа
3314	Фондови за социјално осигурување
34	Домаќинства
341	Работодавачи и работници за своја сметка
343	Вработени
344	Приматели на доход од сопственост и доход од трансфери
35	Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
36	Меѓународни финансиски организацији